

рите кои треба да го спроведуваат Божјото меѓу луѓето и тоа само со добрина и со љубов, да ја пренесуваат Неговата вистина и моќ.

ставува Божја порака за смислата, содржината на животот на човекот и на сè што постои на овој Свет.

"И овој пат, на овој начин Бог повторува, потсетува, дава задачи за тоа како човекот да живее и да се однесува за да си обезбеди правилен, суштествен, убав, среќен живот како на себе си како на човечки род, така и да го облагоородува и сè она што е

НЕМА СРЕЌА БЕЗ ВИСТИНА

Вистината е идејата водилка. Таа се изразува во свеста, дека сè што е реално е Божјо реално, Божја вистина. Бидејќи во Божјата реалност го отсликува Бога со целата негова суштина, вистина, човекот трагајќи по патот до среќата, всушност трага по вистината, по патот до Бога.

"Не станува збор за барање вистина како (да речеме) барање злато, бидејќи оној кој најде злато, никако не значи дека ја нашол и среќата. Со наоѓање на Божјата вистина се наоѓа универзалниот принцип, пат на правилен живот и на тој начин на лична и сеопшта среќа. Божјата вистина дава одговор, објаснување на сите непознаници, кои инаку човекот го водат во заблуди, странпатици кои, пак, водат во несреќа. Оној кој ја знае Божјата вистина и кој ја применува во својот живот, тој го живее животот на совршениот.

Живот на совршениот не значи дека човекот станал совршен, туку дека се возвишил, се доближил до совршенство, што значи се одда-

лечил од несовршените, несреќните. Значи, човечката среќа е условена од степенот на познавањето на Божјата вистина и живеење според таа вистина. Степенот на личната среќа е еднаков на степенот на живот по Божја вистина", констатира Тодоровски.

Господинот Тодоровски се обидува да им пренесе одредени пораки на луѓето, при што заклучува:

"Сите оние луѓе, сегашни и идни, кои сериозно ќе ги сфатат овие Божји пораки како задачи, како смисла, суштина на животот и однесувањето, ќе си обезбедат спокојство и мир на душата, здравје и среќа, напредок на себе, на своите поколенија, на сè друго кое ќе го создадат и со тоа всушност ќе дадат полн придонес со вакво благоугодување и успешно живеење да обезбедат предуслови за постигнување на крајните од Бога дадени цели и задачи и на тој начин ерава ќе почне со силна и одлучна преобразба, а потоа трајно ќе живее така како веќе е кажано во книгата: благодетно, мирно, спокојно, убаво, со љубов и среќа".

ИСИЈА ВЕДУВА ЃУ ЛУЃЕТО

"Секој човек е од Бога создаден како слободен и со ум надарен и има можност да избира како ќе живее и ќе дејствува. Бог сака овие Негови идеи да бидат прифатени од читателот како совршени, да станат содржина на личниот живот, постојана афирмација и поука на другите за сеопшта благосостојба. Значи, оваа книга е Божји патказ - Пат кон среќата", објаснува авторот.

Според Светозар Тодоровски - Свето, сè што е напишано во оваа книга прет-

негова околина, сè на Светот, за така градејќи го Светот да си создава и на себе и на Светот услови за благодетен и среќен живот", посочува Свето.

Во книгата се среќаваат бројни содржини, пораки, видувања, знаења кои веќе многу пати порано се кажани од Бога, порачани од Божјите избраници од минатото и од сегашноста, раширени меѓу луѓето, живот применуван така како што е посочено од Бога.

ОТВОРЕН КРАЈ СО ХРИСТИНА

премиера: Недела 17.10
репризи: Четврток 22.10
Сабота 13.10



МТМ
ТЕЛЕВИЗИЈА

и локалните
телевизии во
МАКЕДОНИЈА
СЦГ и БИХ

